

Четири уметници-Македонки и нивните прослави во светот



Впечатоците за 2011 година на Љупка Делева од Венеција, Елпида Хаци Василева од Брајтон, Жани Гелевска од Лондон и Верица Коваческа од Цирих

Катерина Богоеva

Четири македонски уметници кои живеат и работат во странство - Љупка Делева, Елпида Хаци Васи, Верица Коваческа и Жани Гелевска деновиве на тема Нова година ни открија дел од себеси. Го отсликани овој пат не е платно, својот начин на прославување и доживување на новогодишните и божикните празници, а ги замоливме да издијаат и некоја своја изложба, но и изложби на други автори од 2011 година.

Љупка Делева неодамна стана и мајка, така што во оваа прилика премиерно ја објавуваме нејзината фотографија со синот Николо. „Нова година во Венеција обично се слави со свечена вечер“, рече таа. „На менито најмногу има риба и морски специјалитети: рижкото, лазанъти со риба, риба во рерна и др но кога ќе отчука полноќ, се служи леќа (символот за благодат) и музето или котекино (еден вид на варена салама од мелено месо). По вечерата, без разлика дали таа е дома, во ресторан или можеби пријатели, со прошек и стаклен флаг чаши, се излегува надвор на кали и пијаци и се гледа огнот при што се наздравува со пријателите. Но, можеби и со случајните туристи, а така обично и се раѓа нови пријателства“. Делева посочи дека другата алтернатива за дочек на Венеција е организираната забава програма на плоштадот „Сан Марко“.

Таа ја издија својата изложба реализирана во март, излогот на венециската „Bac art gallery“, по повод годишнината од обединувањето на Италија каде што презентирала печатена фотографија од видео с 2005 година. Ја потеницираше „прекрасната“ дружба со дел од членовите на „Зеро“ кои учествуваат на годинишното Венециско биенале, но како „свое најфиноло“, сепак, го издија доаѓањето на Николо на нејзиното семејство и не заборави на читателите на „Утрински“ да им посака берберката 2012 година.

Елпида Хаци Василева, која живее и работи во Брајтон, е без посебен план за новогодишен дочек, ниту првите реченици, како и Делева, ја спомена содржината на планираната трпеза.

„Ќе се собереме со друштво, десетина пријатели во домашна атмосфера. По договор и со листа за ја секој од нас има задача да подгответ еден до два оброка, така што очекувам да направиме една мала со многу разновидни јадења и колачи.“

По полноќ ќе излеземе во локалните пабови во Брајтон. Минатата година ја дочекавме во еден од попознатите клубови „Funky Buddha Lounge“, кој се наоѓа на самиот брег. Беше прекрасно, а кога си со добро друштво не е важно каде си, рече овака уметница која од презентациите на своите дела во Велика Британија и Македонија, ја издија изложбата „Инхерентна убавина“, што се одржа во Музеј галеријата во нејзиниот роден град, Кавадарци. „Минатата година таа беше отворена во галеријата „Давна соба“ во Скопје, а во Кавадарци се отвори со новата поставка. Тоа е еден од моите омилени проекти, прво самостојно претставување во Македонија и во родниот град, а моето семејство, најблиските пријатели, колегите и роднините имаат можност во „живо“ да видат едно од моите дела“. Елпида Хаци Василева ги издија за годинава и изложбите на Грејсон Пери во „Бритиски музеум“ во Лондон, напоменувајќи дека ја објавува: http://www.britishmuseum.org/whats_on/exhibitions/graysen_perry.aspx, како и проектот на Сенја Камерик и Анири Сала:

http://www.artangel.org.uk/projects/2011/1395_days_without_red/about_the_project/1395_days_without_red1

На Жани Гелевска, новогодишните и божикните празници и се врзни за Лондон, но со носталгија и за Скопје

„Новогодишната елка е нешто незаменимо во сите домови, сеје слушува околу неа, почнувајќи од декорирањето, оставањето подароци и слушањето божикна музика. Нашата елка ја декорираме цели три недели пред Божик“, рече Гелевска, а меѓу другото, посочи дека и божикните простишки во Лондон се сметаат за многу важен настан за празниците. „Почнувајќи од денот кога се палат светилките на Трафалгар сквер, па во деновите што следуваат, секој дел од градот е некако поинаку обележан со својот декор. На различни делови од него се пеат божикни песни или се изведуваат панто-претстани, на кои особено не можат да им одолеат децата. Нашето семејство најчесто најчесто се собира околу елката и ги отвора подароците, а околните имаме божиков ручек, традиционално со полната мисирка, со зеленчук, но не се заборава и пудингот што се подготвува барем еден месец претходно. Тој претставува високооконцентрирано сушено овошје, потопено во брэнди“, рече уметницата, која чувствуваше потреба да напомене дека и, покрај сеје, божик на моменти и личи на наптревар во мудро заведување на луѓето. „Израсната сум во Скопје и секогаш кога ќе секажам божик, веднаш си споменувам на утринските коледарски песни и посети на комишите и најблиските. Кога бев поголема, почнах да ги посетувам и оновите на Бадник, а сето тоа ми бидејќи голема носталгија“, си споменава таа.

Жани Гелевска ја нарече 2011 година бурна, со значајни настани за презентација на сопственото творештво. Ја издија самостојната изложба во неомврти во скопската галерија „Око“, но и изложбата во галеријата „Carte d' Artiste Lille“ во пешачката зона на францускиот град Лил, отворена во божикновиот период. Од изложбите во Лондон за годинава, пак, ја издија изложбата на дела на Пол Гоген, презентирана во галеријата „Тејт модерн“.

Верица Коваческа, која живее, пак, во Цирих, го издија огнометот во овој град, напоменувајќи дека самата нема посебна традиција за празниците.

„Секоја година на полинок на Нова година центарот на Цирих се претвора во помалку театрален простор, каде што уличните светилки истовремено, со силен ек се гасат, а по неколку минути започнува двадесетминутно шоу со огномет. Огнометот е навистина импресивен и за мене претставува одлично испраќање на Старата и дочекување на Новата година“, ги опиша своите доживувања, Коваческа.

Нејзината изложба „Две и пол соби“ неодамна беше отворена во „Мала станица“, а токму оваа изложба уметницата и ја издија од годинишните свои презентации.

„Затоа што таа претставува заокружување не само на оваа година, туку и на проектите презентирани во неа: „Простишки“, „Форсирани акции“ и „Студио бр. 4“. Изложбата дава една покомплетна слика за мојот творештво и во неа се опфатени трите главни елементи од мојата практика: просторот, публиката и современите медиуми“, рече Коваческа, која од многите години изложби што би сакала да ги издија, сепак, како за ново доживување се одлучи да изложбата во музејот „Ритберг“ во Цирих, на слики од индиски уметници од 1100 до 1900 година. „Изложбата понуди скопјашки преглед на целата историја на индиските сликарства, од начинот на изработка на сликите, до положбата и улогата на уметниците во индиското општество и, секако, различните стилови зафатени во тој период. Интересно беше да се види изложба на мајстори кои не потекнуваат од западните земји, како и уметност во која се вреднуваат деталите и малиот формат“, потенцираше по овој повод Верица Коваческа.

Статијата е прочитана 1619 пати.

[Испрати коментар](#)